

**РАКОМЕТЕН КЛУБ
ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, БИТОЛА**

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2022,
со извештај на независниот ревизор

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2022,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 5
БИЛАНС НА УСПЕХ	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА	9
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	10
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	11
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	11 - 25
Додатоци	
Додаток 1- Годишна сметка	
Додаток 2- Извештај за работење	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и раководството на РК Еурофарм Пелистер АД, Битола

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на РК Еурофарм Пелистер АД, Битола што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2022 година, како и билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансискиите извештаи

Раководството на РК Еурофарм Пелистер АД, Битола е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија, што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основи за мислење со резерва

Со постапки на ревизија утврдивме, дека кај побарувањата од купувачи во износ од 2.885 илјади денари (белешка 14), останати краткорочни побарувања во износ од 4.147 илјади денари (белешка 16) и АВР во износ 1.424 илјади денари (белешка 17) Друштвото не направи проценка на ризикот и признавање на соодветна загуба поради оштетување во извештајот за сеопфатна добивка во периодот на настанување на загубата, согласно прифатената сметководствена политика, објавена во овие финансиски извештаи. Расположливите податоци и информации не ни овозможува да направиме сопствена проценка и да го утврдиме износот на евентуално потребната резервација поради оштетување на побарувања од купувачи, останати краткорочни побарувања и АВР, кој износ може да има материјално значаен ефект врз финансиската состојба и резултатот од работењето на Друштвото, со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2022 година.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен за наведеното во претходниот пасус, финансиските извештаи објективно ја презентираат, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на РК Еурофарм Пелистер АД, Битола заклучно со 31 декември 2022 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2022 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на РК Еурофарм Пелистер АД, Битола за годината што заврши на 31 декември 2022 година.

Скопје, 30 јануари 2024 година

Овластен ревизор


Атанасовска Ивана



Расел Бедфорд Атанасовски
Доо - Скопје

Управител

Атанасовски Борислав



РК ЕУРОФАРМ ПЕ ЛИСТЕР АД, Битола

БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Белешки	2022	2021
Приходи од спонзорства и чланарини	5	4.751	4.542
Останати приходи	6	73.339	76.455
Вкупно оперативни приходи		78.090	80.997
Потрошени материјали и ситен инвентар	7	-3.684	-1.086
Плати и надоместоци за вработените	8	-3.174	-516
Амортизација		-193	-182
Останати оперативни расходи	9	-70.752	-78.811
Вкупно оперативни расходи		-77.803	-80.595
Добивка од оперативно работење		287	402
Финансиски приходи/трошоци	10	18	-8
Добивка пред оданочување		305	395
Данок на добивка		-249	-359
Добивка по оданочување		56	36
Основна заработувачка по акција (во денари)	12	113	71

Генерален Директор

Димитар Митревски



Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Белешки	2022	2021
Нето добивка/загуба за периодот		56	36
Друга сеопфатна добивка:			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба			
Вкупна друга сеопфатна добивка			
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ		56	36

Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи



РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола


ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Белешки	<u>2022</u>	<u>2021</u>
СРЕДСТВА			
Недвижности, постројки и опрема	13	949	894
Долгорочни финансиски средства	14	<u>1.175</u>	<u>1.175</u>
Вкупно долгорочни средства		2.124	2.069
Залихи	15		-
Побарувања од купувачи	16	2.885	1.210
Побарувања за дадени аванси	17	5	5
Останати краткорочни побарувања	18	4.147	4.777
Краткорочни финансиски средства	19	600	100
АВР	20	1.424	5.486
Парични средства	21	<u>1.607</u>	<u>840</u>
Вкупно тековни средства		10.668	12.419
ВКУПНО СРЕДСТВА		<u>12.792</u>	<u>14.488</u>
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		1.537	1.537
Резерви		1.189	1.189
Нераспределена добивка		3.990	3.933
Траен капитал		<u>6.716</u>	<u>6.660</u>
Обврски према добавувачи	21	584	2.366
Обврски по краткорочни кредити	22	2.500	1.630
Останати краткорочни обврски	23	<u>2.992</u>	<u>3.831</u>
Вкупно тековни обврски		6.076	7.828
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		<u>12.792</u>	<u>14.488</u>

Овие финансиски извештаи се усвоени од Одбор на директори на Друштвото на 18.03.2023 година и ги предложи за поднесување до Централниот Регистар на РСМ

Генерален Директор

Димитар Митревски



Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ
за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Акционерски капитал	Законски резерви	Нераспр. добивка	Вкупно
Состојба 1.01.2022	1.537	1.189	3.934	6.660
Соопфатна добивка				
Добивка за 2022 година			56	56
Вкупна соопфатна добивка			56	56
Трансакции со сопствениците				
Распределба на добивка				
Состојба на 31.12.2022	1.537	1.189	3.990	6.716

во илјади денари	Акционерски капитал	Законски резерви	Нераспр. добивка	Вкупно
Состојба 1.01.2021	1.537	1.189	3,898	6,624
Соопфатна добивка				
Добивка за 2021 година			36	36
Вкупна соопфатна добивка			36	36
Трансакции со сопствениците				
Распределба на добивка				
Состојба на 31.12.2021	1,537	1,189	3,934	6,660

**Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи**

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 декември 2022 година**

во илјади денари	2022	2021
А. Парични текови од деловни активности		
Нето добивка/загуба	56	36
Амортизација	193	182
Побарувања од купувачи	-1.676	-106
Побарувања за дадени аванси		
АВР	4.063	-950
Останати краткорочни побарувања	631	-1.414
Залихи		841
Обврски спрема добавувачи	-1.783	1.342
Останати краткорочни обврски	-839	3.346
Обврски за аванси		
Нето парични приливи од деловни активности	645	3.277
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни средства	-248	-218
Материјални права		
Краткорочни финансиски средства	-500	-100
Продажба/расход на НПО		
Нето парични приливи / одливи од инвестициони активности	-748	-318
В. Парични текови од финансиски активности		
Краткорочни кредити	870	-4.070
Останато		
Нето парични одливи од финансиски активности	870	-4.070
СМАЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	767	-1.111
Парични средства на почетокот на годината	840	1.951
Парични средства на крајот на годината	1.607	840

Белешките се составен
дел на овие финансиски извештаи

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТО

Друштвото за спортски активности Ракометен Клуб Еурофарм Пелистер АД Битола (во понатамошниот текст Друштвото) е Акционерско Друштво основано со 500 акции со номинална вредност од 50 евра за една акција или 3.075 денари во денарска противвредност. Друштвото е регистрирано во Централниот Регистар на Република Северна Македонија на ден 01.08.2016 година под ЕМБС бр. 7145900. Основна дејност на Друштвото според НКД број 93.12 се Дејност на спортски клубови.

Друштвото на 31 декември 2022 година има 6 вработени (2021: 1 лице).

Седиштето на Друштвото е на ул. "Добриное Радосављевиќ" Бр. 3 Битола.

Овластено лице на Друштвото е Димитар Митревски

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиски извештаи на РК Еурофарм Пелистер АД, Битола се изготвени во согласност со Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС) и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ), објавени во Република Македонија во Правилникот за водење сметководство во Службен Весник на РМ бр.159/2009 применливи од 1 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финансиските извештаи за 2022 година се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Друштвото остварува приходи од спонзорства, продажба на влезници за натпревари и друго. Приходите се евидентираат со примена на принципот на фактичност на настаните, односно во моментот на нивното настанување.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловните односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Камати како расход

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловните односи се искажуваат како расходи од камати. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.4. Приходи по основ на финансиски вложувања

Приходите по основ на вложените средства во акции на банки, други финансиски организации и во трговски друштва се искажуваат во билансот на успехот како приходи во рамките на останатите оперативни приходи.

3.5. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се надоместуваат од приходот на пресметковниот период кога ќе настанат.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.6. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

Набавките на НПО во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на НПО се состои од фактурната вредност на набавените НПО зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Северна Македонија, НПО се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација. Нето ефектот од ревалоризацијата е евидентиран како ревалоризациона резерва.

НПО се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на НПО се книжи во корист на капитална добивка, а негативната разлика се книжи на товар на капитална загуба. Неотпишаната вредност на продадени и расходувани НПО се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

3.7. Амортизација

Набавната вредност на НПО се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на НПО.

Стапките што се применуваат за амортизација на НПО што ги поседува РК Еурофарм Пелистер АД, Битола се како што следи:

Компјутери	20%
Опрема, мебел и деловен инвентар	20%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.9. Залихи

Залихите на материјали се искажуваат по набавна вредност, заедно со трошоците за нивна набавка.

Ситниот инвентар се отпишува со стапка од 100% при ставањето во употреба.

3.10. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните услуги и стоки, намалени за исправката на вредност за ненаплатливите побарувања. Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи се врши кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикатори кои се користат при проценката на наплатливоста на побарувањата од купувачи се: инсолвентност на купувачите, значително доцнење на наплатата, како и стечај или ликвидација на купувачите. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.11. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловни банки, девизни сметки во деловните банки и други парични средства.

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.12. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Македонија на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од останатите оперативни приходи, односно од останатите оперативни расходи.

3.13. Акционерски капитал и акумулирани добивки/загуби

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од уплати на акционерите во Друштвото.

Акумулирана добивка

Акумулираните добивки/загуби ги вклучува нераспределената добивка/загуба од претходните години, како и загубата по оданочување од тековната година.

3.14. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.15. Обврски по кредити и позајмици

Обврските по позајмици се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни позајмици и се искажуваат според нивната номинална вредност. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

3.16. Обврски по кредити и позајмици

Обврските по позајмици се состојат од обврски по долгорочни и краткорочни позајмици и се искажуваат според нивната номинална вредност. Делот од долгорочните кредити што доспева за наплата во рок од 12 месеци од денот на билансот на состојбата се рекласифицира во рамките на тековните обврски.

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.17. Данок на добивка

Ако правното лице оствари добивка пред одданоочување има обврска да плаќа данок од добивка. Добивката пред одданоочување утврдена според одредбите од Законот за данок од добивка, се корегира за одредени приходи, расходи и инвестиции.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2021 година).

3.18. Користи за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основицата за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

3.19. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат цо цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.20. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените) кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Управителот. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

РК Еурофарм Пелистер АД, Битола во своето работење стапува во меѓународни трансакции во мал обем заради набавка на стоки и услуги. Овие набавки се искажани во странски валути.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Северна Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флуктуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

Друштвото не е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што РК Еурофарм Пелистер АД, Битола немаат вложувања расположливи за продажба.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од помал број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки.

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки. РК Еурофарм Пелистер АД, Битола нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на РК Еурофарм Пелистер АД, Битола врши редовно следење на кредитната задолженост.

во илјади денари	2022	2021
Обврски по кредити	2.500	1.630
Парични средства	-1.607	-840
Нето обврски по кредити	893	790
Капитал и резерви	6.716	6.660
% на кредитна задолженост	13,30%	11,86%

5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2022	2021
Приходи од продажба во земјата	3.095	1.166
Приходи од продажба во странство	1.656	3.377
Вкупно	4.751	4.542

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2022	2021
Приходи од донации и спонзорства	73.339	72.813
Приходи од отпис на обврски		3.320
Останато		322
Вкупно	73.339	76.455

7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	2022	2021
Потрошени материјали	3684	246
Трошоци за ситен инвентар		840
Вкупно	3.684	1.086

8. ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	2022	2021
Бруто плати	3.174	516
Други надоместоци за вработените		-
Вкупно	3.174	516

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Транспортни и ПТТ услуги	3.496	3.993
Наемнини	2.664	2.490
Дневници за службени патувања	2.740	3.324
Трошоци од отпис на побарувања		-
Трошоци по договор за дело (ракометари)	50.412	55.862
Останато	<u>11.440</u>	<u>13.142</u>
Вкупно	<u><u>70.752</u></u>	<u><u>78.811</u></u>

10. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Приходи од камати	<u>20</u>	<u>-</u>
Вкупно	<u><u>20</u></u>	<u><u>-</u></u>

11. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Расходи од камати	-2	2
Негативни курсни разлики		<u>6</u>
Вкупно	<u><u>-2</u></u>	<u><u>8</u></u>

12. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	56.512	35.720
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	<u>500</u>	<u>500</u>
Основна заработувачка по акција во денари	<u><u>113</u></u>	<u><u>71</u></u>

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината. Поради фактот дека РК Еурофарм Пелистер АД Битола, нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции. Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што РК Еурофарм Пелистер АД Битола нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

13. НЕДВИЖНОСТИ ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста се како што следи:

Набавна или ревалоризирана вредност			
Состојба 01.01.2022	928	331	1.258
Нови набавки	51	197	248
Расходување и продажба			0
Состојба 31.12.2022	979	528	1.506
Исправка на вредност			
Состојба 01.01.2022	363	1	364
Амортизација	193		193
Расходување и продажба			
Состојба 31.12.2022	556	1	557
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2022	423	527	949

во илјади денари	Опрема	Останати НПО	Вкупно
Набавна или ревалоризирана вредност			
Состојба 01.01.2021	783	258	1,041
Нови набавки	145	73	218
Расходување и продажба			0
Состојба 31.12.2021	928	331	1,258
Исправка на вредност			
Состојба 01.01.2021	182	-	182
Амортизација	181	1	182
Расходување и продажба			0
Состојба 31.12.2021	363	1	364
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА 31.12.2021	565	330	894

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

14. ВЛОЖУВАЊЕ ВО ПОДРУЖНИЦИ

во илјади денари	2022	2021
РК Еурофарм Пелистер 2 АД Битола	1.175	1.175
Вкупно	1.175	1.175

15. ЗАЛИХИ

во илјади денари	2022	2021
Ситен инвентар	-	-
Вкупно	-	-

16. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	2022	2021
Побарувања од купувачи во земјата	955	934
Побарувања од купувачи во странство	1.930	275
Вкупно	2.885	1.210

17. ПОБАРУВАЊА ЗА АВАНСИ

во илјади денари	2022	2021
Побарувања за аванси во земјата	5	5
Вкупно	5	5

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

18. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	2022	2021
Побарувања за данок на додадена вредност	1.815	1.808
Побарувања за повеќе платен данок од добивка	60	-
Депозит ЕХФ	2.272	2.969
Вкупно	4.147	4.777

19. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

во илјади денари	2022	2021
Краткорочни заеми во земјата	600	100
Вкупно	600	100

20. АВР

во илјади денари	2022	2021
Однапред платени трошоци	1.424	5.486
Вкупно	1.424	5.486

21. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

во илјади денари	2022	2021
Жиро сметки	1.058	5
Благајна	546	564
Девизни сметки	3	272
Вкупно	1.607	840

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

22. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2022	2021
Обврски спрема добавувачи во земјата	539	2.056
Обврски спрема добавувачи во странство	45	310
Вкупно	584	2.366

23. ОБВРСКИ ПО ПРИМЕНИ ПОЗАЈМИЦИ

во илјади денари	2022	2021
Еурофарм Дооел Битола	2.500	1.630
Вкупно	2.500	1.630

24. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2022	2021
Обврска за данок од добивка		187
Обврски за персонален доход	2.991	3.625
Останато		18
Вкупно	2.991	3.831

25 ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	2022	2021
УСД	57,65	54,37
ЕУР	61,49	61,63

РК ЕУРОФАРМ ПЕЛИСТЕР АД, Битола

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

26. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Друштвото нема дадено хипотека на својот имот како обезбедување на плаќања по кредитни обврски, бидејќи истото во тековната 2022 година не користи банкарски кредити.

Во тековната 2022 година Друштвото не се јавува во ниту еден судски спор како тужена страна.

27. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА

По датумот на билансот на состојбата не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

ДОДАТОК 1

ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 07145900

Целосно име: Друштво за спортски дејности РАКОМЕТЕН КЛУБ ЕУРОФАРМ
ПЕЛИСТЕР АД Битола

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	2.124.232,00			2.069.328,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	196.800,00			
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	196.800,00			
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	752.432,00			894.328,00
13	-- Постројки и опрема	51.114,00			
14	-- Транспортни средства	370.706,00			
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел				564.988,00
19	-- Останати материјални средства	330.612,00			329.340,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	1.175.000,00			1.175.000,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	1.175.000,00			1.175.000,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	9.244.034,00			6.932.108,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	7.037.202,00			5.991.926,00
47	-- Побарувања од купувачи	2.885.465,00			1.209.524,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	5.237,00			5.237,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	1.874.351,00			1.808.219,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	2.272.149,00			2.968.946,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	600.000,00			100.000,00

57	-- Побарувања по дадени заеми	600.000,00			100.000,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	1.606.832,00			840.182,00
60	-- Парични средства	1.606.832,00			840.182,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	1.424.025,00			5.486.284,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	12.792.291,00			14.487.720,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	6.716.590,00			6.660.078,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	1.537.336,00			1.537.336,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	1.189.357,00			1.189.357,00
74	-- Останати резерви	1.189.357,00			1.189.357,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	3.933.385,00			3.897.665,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	56.512,00			35.720,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	6.075.701,00			7.827.642,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	6.075.701,00			7.827.642,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	583.704,00			2.366.370,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати				4.175,00
100	-- Обврски кон вработените				13.122,00
101	-- Тековни даночни обврски	2.991.997,00			3.813.975,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	2.500.000,00			1.630.000,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	12.792.291,00			14.487.720,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	78.089.933,00			80.997.150,00
202	-- Приходи од продажба	4.751.152,00			4.541.840,00
203	-- Останати приходи	73.338.781,00			76.455.310,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	77.802.544,00			80.594.465,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	3.751.797,00			245.569,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	9.213.165,00			7.749.797,00
212	-- Останати трошоци од работењето	58.727.411,00			67.716.563,00

213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	5.913.962,00			3.860.264,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	2.103.173,00			515.510,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	179.071,00			
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	891.819,00			
217	-- Останати трошоци за вработените	2.739.899,00			3.344.754,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	193.010,00			1.022.272,00
222	-- Останати расходи од работењето	3.199,00			
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	19.770,00			
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	19.770,00			
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	1.862,00			7.644,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	229,00			1.648,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва				5.996,00
243	-- Останати финансиски расходи	1.633,00			
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	305.297,00			395.041,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	305.297,00			395.041,00
252	-- Данок на добивка	248.785,00			359.321,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	56.512,00			35.720,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	6,00			1,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	56.512,00			35.720,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	56.512,00			35.720,00
269	-- Добивка за годината	56.512,00			35.720,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	56.512,00			35.720,00

ДОДАТОК 2

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА

Врз основа на Статутот на РК Еурофарм Пелистер АД, Битола Генералниот директор го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ


За работењето на РК Еурофарм Пелистер АД, Битола во текот на 2022 година, а во согласност со деловната политика на Друштвото.

Извештајот е подготвен врз основа на податоците од:

1. Изготвена Завршна Сметка за 2022 година која се состои од финансиски извештаи за постигнатиот резултат на Друштвото: Биланс на состојба, Биланс на успех, промените на капиталот и извештајот за паричен тек.
2. Завршната сметка е разгледана од Одборот на директори на Друштвото.
3. Во финансиските извештаи се презентирани следните резултати:

БИЛАНС НА УСПЕХ

во илјади денари	2022	2021
Приходи од спонзорства и чланарини	4.751	4.542
Останати приходи	73.339	76.455
Вкупно оперативни приходи	78.090	80.997
Потрошени материјали и ситен инвентар	-3.684	-1.086
Плати и надоместоци за вработените	-3.174	-516
Амортизација	-193	-182
Останати оперативни расходи	-70.752	-78.811
Вкупно оперативни расходи	-77.803	-80.595
Добивка од оперативно работење	287	402
Финансиски приходи/трошоци	18	-8
Добивка пред оданочување	305	395
Данок на добивка	-249	-359
Добивка по оданочување	56	36
Основна заработувачка по акција (во денари)	113	71



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
СРЕДСТВА		
Недвижности, постројки и опрема	949	894
Долгорочни финансиски средства	<u>1.175</u>	<u>1.175</u>
Вкупно долгорочни средства	2.124	2.069
Залихи		-
Побарувања од купувачи	2.885	1.210
Побарувања за дадени аванси		5
Останати краткорочни побарувања	4.152	4.777
Краткорочни финансиски средства	600	100
АВР	1.424	5.486
Парични средства	1.607	<u>840</u>
Вкупно тековни средства	10.668	12.419
ВКУПНО СРЕДСТВА	<u>12.792</u>	<u>14.488</u>
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		
Акционерски капитал	1.537	1.537
Резерви	1.189	1.189
Нераспределена добивка	<u>3.990</u>	<u>3.933</u>
Траен капитал	6.716	6.660
Обврски према добавувачи	584	2.366
Обврски по краткорочни кредити	2.500	1.630
Останати краткорочни обврски	<u>2.992</u>	<u>3.831</u>
Вкупно тековни обврски	6.076	7.828
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	<u>12.792</u>	<u>14.488</u>

Треба да се напомене дека реализација на спортските активности е прв приоритет на раководството на Друштвото. За решавањето на овие проблем се прават анализи и преземаат соодветни мерки.

Битола, јуни 2023 година

Генерален директор

